

20200240459

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА

Врз основа на член 158 од Законот за служба во Армијата на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.36/10, 23/11, 47/11, 148/11, 55/12, 29/14, 33/15, 193/15, 71/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19, 275/19 и 14/20), министерот за одбрана донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ВИСИНАТА НА ДОДАТОКОТ НА ПЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА СПЕЦИФИЧНА ВОЕНА СЛУЖБА НА МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ НА СЛУЖБА ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со овој правилник се пропишува висината на додатокот на плата за вршење на специфична воена служба на медицинскиот персонал во Армијата на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: Армијата).

Член 2

Под медицински персонал во Армијата, во смисла на овој правилник, се подразбира воен и цивилен персонал на служба во Армијата, кој работи како здравствен работник или здравствен соработник, кој извршува должности во превентивната, примарната и специјалистичко-консултативна здравствена дејност, и тоа:

1. Здравствени работници: лекар–специјалист, фармацевт – специјалист, стоматолог – специјалист, доктор на медицина, дипломиран фармацевт, доктор на стоматологија, медицински техничар, стоматолошки техничар, фармацевтски техничар, лабораториски техничар и РТГ техничар.

2. Здравствени соработници: психолог–специјалист, специјалист по санитарна хемија, специјалист по токсиколошка хемија, психолог, дефектолог, физичар и биохемичар.

Член 3

Висината на додатокот на плата од член 1 од овој правилник, изнесува за:

- лекар–специјалист –400 бодови,
- фармацевт–специјалист–300 бодови,
- стоматолог–специјалист– 300 бодови,
- психолог–специјалист – 250 бодови,
- специјалист по санитарна хемија – 250 бодови,
- специјалист по токсиколошка хемија – 250 бодови,
- доктор на медицина– 200 бодови,
- дипломиран фармацевт – 200 бодови,
- доктор на стоматологија – 200 бодови,
- психолог – 200 бодови,
- дефектолог – 200 бодови,
- физичар – 200 бодови,
- биохемичар- 200 бодови,
- медицински техничар – 150 бодови,
- стоматолошки техничар – 150 бодови,
- фармацевтски техничар– 150 бодови,
- лабораториски техничар– 150 бодови и
- РТГ техничар– 150 бодови.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за утврдување за висината на додатокот на плата за вршење на специфична воена служба на медицински персонал-лекари специјалисти во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“бр. 55/13 и 35/16).

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01-982/1
3 февруари 2020 година
Скопје

Министер за одбрана,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.